



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ПРЕДИЗБОРЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ

Скопје, 20.08.2021 година

Изборниот законик („Службен Весник на РМ“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142/16,67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 140/18, 208/18, 27/19 и „Службен Весник на РСМ“ бр. 98/19 и 42/20) во член 8-а став 4, уредува обврска за Министерство за финансии две недели по распишување на изборите да поднесе предизборен финансиски извештај, во кој ќе биде опфатен преглед на сите планирани и реализирани приходи и расходи од Буџетот по ставки, во периодот од почетокот на фискалната година до денот на поднесување на извештајот.

Согласно Буџетот на РСМ за 2021 година, вкупните приходи се планирани на ниво од 222,542 милијарди денари, а планираното ниво на вкупни расходи е 268,772 милијарди денари.

Во периодот од почетокот на фискалната година до 20^{ти} август 2021 година, вкупните остварени приходи на Буџетот на РСМ изнесуваат **133,5 милијарди денари.**

Во рамки на вкупните приходи на Буџетот на Република Северна Македонија, 121,4 милијарди денари се остварени по основ на даночни приходи и социјални придонеси, односно 91% од вкупните приходи. Неданочните приходи се реализирани во износ од 8,6 милијарди денари или на истите отпаѓаат 6.4% од вкупните приходи. Капиталните приходи се остварени во износ од 631 милиони денари или 0,5%, а трансферите и донациите изнесуваат 2,8 милијарди денари или учествуваат со 2.1% од вкупните приходи.

Во структурата на даночни приходи најголемо учество имаат приходите наплатени од домашните даноци на стоки и услуги кои се остварени во износ од 51,9 милијарди денари. Во рамки на истите, по основ на ДДВ се остварени 34,9 милијарди денари, по основ на акциза 16 милијарди денари, додека по основ на данок на моторни возила 1 милијарда денари. Придонесите за социјално осигурување, како изворен приход на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Агенцијата за вработување на РСМ и Фондот за здравствено осигурување, се остварени во износ од 44,7 милијарди денари. Даноците од доход, добивка и капитални добивки изнесуваат 20 милијарди денари, данокот од

меѓународна трговија и трансакции (царини) е остварен во износ од 4,1 милијарди денари, додека од останатите даночни приходи (такси на користење и дозволи за вршење на дејности) во овој период од годината се наплатени 746 милиони денари. Неданочните приходи на Буџетот на РСМ заклучно со 20^{ти} август 2021 година се остварени во износ од 8,6 милијарди денари, во кои приходите од такси и надоместоци се реализирани во износ од 1,5 милијарда денари (во најголем дел такси во високото образование во износ од 1,1 милијарда денари). Во рамки на неданочните приходи остварени се приходи од судски и административни такси во износ од 793 милиони денари и приходи од глоби во износ од 529 милиони денари. По основ на приходи од други владини услуги (приходи од издавање на лични документи, надоместоци за дозволи и лиценци, надоместоци од игри на среќа и друго) остварен е износ од 3,1 милијарди денари, други неданочни приходи остварени се во износ од 2,6 милијарди денари, а приход од имот (камата на депозити и др.) во износ од 40 милиони денари.

Капиталните приходи во анализираниот период се остварени во износ од 631 милиони денари (продажба на капитални средства во износ од 100 милиони денари, продажба на земјиште и нематеријални вложувања во износ од 469 милиони денари и приходи од дивиденди во износ од 61 милиони денари). Донациите и трансферите во анализираниот период реализирани се во износ од 2,8 милијарди денари, од кои 2,6 милијарди денари се донации од странство.

Во периодот јануари – 20^{ти} август 2021 година, вкупните реализирани расходи на Буџетот на РСМ се на ниво од 158,3 милијарди денари.

Платите и надоместоците се реализирани во износ од 20,5 милијарди денари. За набавка на стоки и услуги во анализираниот период се реализирани вкупно 30,4 милијарди денари. Најголемо учество во вкупните стоки и услуги имаат договорните услуги во износ од 23,4 милијарди денари. Во рамки на договорните услуги 19,8 милијарди денари се исплатени за здравствена заштита на населението. Овие средства се реализирани преку Фондот за здравствено осигурување за извршени услуги како од јавните здравствени институции, така и од приватни установи кои се дел од здравствената мрежа.

Во рамки на вкупните расходи за стоки и услуги реализирани се и расходи за комунални услуги во износ од 1,8 милијарди денари, расходи за материјали и ситен инвентар во износ од 3,4 милијарди денари (преку Министерство за здравство за лекови и вакцини потрошени се 2,2 милијарди денари), за поправки и тековно одржување во износ од 803 милиони денари, за други тековни расходи (провизији, членарини и сл.) во износ од 635 милиони денари, патни и дневни расходи 284 милиони денари и привремени вработувања во износ од 97 милиони денари.

Согласно Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа од Буџетот на Република Северна Македонија преку категоријата тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа се реализираат блок и наменски дотации и дотацијата од ДДВ на месечна основа. Во овој период реализирани се 14 милијарди денари, и тоа по основ на дотациите од ДДВ реализирани се 1,3 милијарда денари, а за блок и наменски дотации реализирани се 12,7 милијарди денари.

Согласно амортизационите планови во овој период од годината доспеани и исплатени се 7,5 милијарди денари за каматни плаќања по основ на користени кредити и издадени државни хартии од вредност. Во овој дел каматните плаќања кон нерезидентните кредитори се извршени во износ од 5,7 милијарди денари, а за каматните плаќања кон резидентните кредитори исплатени се 1,8 милијарди денари.

Субвенциите и трансферите се реализирани во вкупен износ од 16,7 милијарди денари. Во оваа категорија најголемо учество имаат субвенциите во земјоделството исплатени од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој во износ од 5,7 милијарди денари, мерките на Владата за справување со КОВИД 19 пандемијата во износ од 3 милијарди денари, Управата за јавни приходи износ од 1,1 милијарда денари за мој ДДВ, од Министерството за образование и наука се реализирани расходи за ученички и студентски домови, стипендии и школарини во земјата и странство во износ од 600 милиони денари.

Социјалните бенефиции од почетокот на годината до 20.08.2021 година, се исплатени во износ од 59,4 милијарди денари. Во овие рамки најзначајни средства се реализирани преку Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и тоа 41,3 милијарди денари се наменети за исплата на осум месечни пензии за 325.081

пензионери, а за транзициски трошоци до приватните пензиски фондови реализирани се 6,4 милијарди денари. Трошоците за социјална помош реализирани се во износ од 7,9 милијарди денари. За остварување на правото за паричен надоместок во случај на невработеност, активни мерки за вработување и вработување на инвалидни лица преку Агенцијата за вработување на РСМ реализирани се 1,4 милијарда денари, а за трошоци за боледување и породилно отсуство преку Фондот за здравствено осигурување реализирани се 2,4 милијарди денари.

Капиталните расходи на Буџетот на РСМ заклучно со 20^{ти} август реализирани се во износ од 9,9 милијарди денари. За купување на опрема и машини исплатени се 950 милиони денари, додека за градежни објекти реализирани се 3,4 милијарди денари. За капитални субвенции до претпријатија и невладини организации реализирани се 1,5 милијарда денари, додека капитални дотации до ЕЛС исплатени се 176 милиони денари.

Табела за приходи и расходи на Буџет на РСМ за периодот 01.01-20.08.2021 година

ОПИС	Буџет на РСМ 2021	Реализација 01.01- 20.08.2021
Вкупно приходи на Буџет на РСМ	222,542,412,042	133,530,474,623
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	193,067,811,000	121,445,456,567
711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	33,048,500,000	19,975,884,742
712 Придонеси за социјално осигурување	69,194,920,000	44,723,227,016
714 Домашни даноци на стоки и услуги	82,730,661,000	51,899,672,005
715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)	6,468,000,000	4,100,747,468
716 Еднократни посебни такси	0	11,061,998
717 Даноци на специфични услуги	0	4,019,829
718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1,625,730,000	730,843,509
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	17,586,368,000	8,613,519,928
721 Претприемачки приход и приход од имот	255,150,000	39,880,967
722 Глоби, судски и административни такси	2,044,462,000	1,322,388,028
723 Такси и надоместоци	3,656,102,000	1,503,749,366
724 Други владини услуги	5,293,161,000	3,135,259,176
725 Други неданочни приходи	6,337,493,000	2,612,242,391
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	3,187,355,000	630,533,448
731 Продажба на капитални средства	454,000,000	100,044,648
733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	1,223,350,000	469,322,903
734 Приходи од дивиденди	1,510,005,000	61,165,897
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	8,700,878,042	2,840,964,680
741 Трансфери од други нивоа на власт	61,680,000	187,490,421
742 Донации од странство	8,407,573,042	2,609,580,752
744 Тековни донации	231,625,000	43,893,507

Вкупно расходи на Буџет на РСМ		268,771,681,042	158,316,681,100
40	Плати и надоместоци	31,596,826,000	20,498,844,276
401	Основни плати	22,157,359,000	14,362,351,362
402	Придонеси за социјално осигурување	9,179,477,000	6,001,805,500
404	Надоместоци	259,990,000	134,687,414
41	Резерви и недефинирани расходи	200,000,000	3,099,943
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	100,000,000	499,943
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	100,000,000	2,600,000
42	Стоки и услуги	52,909,319,172	30,403,233,288
420	Патни и дневни расходи	793,673,000	283,897,961
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	3,199,838,300	1,803,807,263
423	Материјали и ситен инвентар	6,147,789,000	3,417,297,606
424	Поправки и тековно одржување	1,913,472,000	802,670,049
425	Договорни услуги	38,775,356,942	23,363,488,527
426	Други тековни расходи	1,811,216,930	635,269,560
427	Привремени вработувања	267,973,000	96,802,322
44	Тековни трансфери до единиците на локалната самоуправа	21,329,031,000	13,963,318,570
441	Дотации од ДДВ	2,238,000,000	1,305,500,000
442	Наменски дотации	406,700,000	268,802,998
443	Блок дотации	18,684,331,000	12,389,015,572
45	Каматни плаќања	9,378,100,000	7,545,535,601
451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори	6,429,100,000	5,753,237,668
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	2,949,000,000	1,792,297,933
46	Субвенции и трансфери	32,109,265,270	16,666,967,714
461	Субвенции за јавни претпријатија	1,530,000,000	849,475,524
462	Субвенции за приватни претпријатија	119,700,000	85,443,222
463	Трансфери до невладини организации	717,330,000	496,717,682
464	Разни трансфери	29,160,100,425	14,415,398,407
465	Исплата по извршни исправи	582,134,845	819,932,879
47	Социјални бенефиции	91,446,299,000	59,372,204,066
471	Социјални надоместоци	12,311,299,000	7,910,268,839
472	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ	72,017,000,000	47,656,386,608
473	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување	3,318,000,000	1,376,080,453
474	Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување	3,800,000,000	2,429,468,166
48	Капитални расходи	29,802,840,600	9,863,477,642
480	Купување на опрема и машини	6,691,860,600	949,613,485
481	Градежни објекти	1,503,846,000	496,031,945
482	Други градежни објекти	8,743,027,000	2,920,430,224
483	Купување на мебел	233,246,000	49,867,745
484	Стратешки стоки и други резерви	717,365,000	104,952,349
485	Вложувања и нефинансиски средства	7,619,325,000	3,664,363,867
486	Купување на возила	144,959,000	27,483,216
488	Капитални дотации до ЕЛС	1,226,850,000	176,188,930
489	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации	2,922,362,000	1,474,545,881